

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP - IPA-NCB-75-18

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **Изградба на отворен дел на градски пазар Свети Николе**

3. Општина Свети Николе ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: **Изградба на отворен дел на градски пазар Свети Николе**

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: ул. "Плоштад Илинден" бр.12

Град: Свети Николе

Поштенски број: 2220

Држава: Република Македонија

Телефон: +389 (32) 444 169

Факс: +389 (32) 444 169

Електронска адреса: info@svetnikole.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП 50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 763014076263010

Приходно konto: 724125

Програма: 00

7.Тендерската документација може да се добие директно од Општина Свети Николе со поднесување на писмено барање и приложување на доказа за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Свети Николе

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **23.07.2018 година, до 12:00 часот**.Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, на ден 23.07.2018 год.**

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **450.000,00 МКД**.

10. Адреса: ул. "Плоштад Илинден" бр.12

Град: Свети Николе

Поштенски број: 2220

Архива

Држава: Република Македонија